

Влијателниот "Њујорк тајмс", во својот најнов уводник, смета дека со оглед на неможнoста за изнаоѓање решение за иднината на Косово, кое би ги задоволило двете страни, а и поради опасноста од ескалација на сепаратистичките тежненија на Република Српска дошло времето за итна, креативна дипломатска акција на големите сили, која ќе значи прием на остатокот од земјите на Западен Балкан во НАТО и во Европската унија, каде што проблемите со суверенитетот, меѓусебните граници и старите нетрпеливости конечно ќе бидат симнати од агендата на кризните жаришта во светот.

За сериозноста на најновата криза околу неможнoста за решавање на косовската криза, со еднострано прогласување на независност од страна на поранешниот герилец Хашим Тачи, чија партија победи на изборите во Косово, како и за опасноста од нови насилства во дејтонската БиХ, каде Република Српска најави референдум за прогласување независност, предупредува и лондонскиот "Индипендент", кој смета дека разврската на проблемите би можела да се бара низ нова војна на Балканот!

Дали македонската дипломатија треба да ги насочи своите интензивни напори за добивање покана за членство во НАТО со истакнување на ризиците кои произлегуваат од нерешеното косовско прашање и врз безбедноста на Република Македонија, која повторно може да се најде во улога на жртва на незаситените апетити и долгорочни конфронтации на соседите?



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ



ЕУ ПРЕД ГОЛЕМ ПРЕДИЗВИК

СУДРЕНИ ИНТ КОИ ВОДАТ ДО

Веќе одамна е познато дека Балканот како важно геостратешко подрачје, во кое се вкрстуваат влијанијата на западната христијанска и ориенталната муслиманска култура и цивилизација, претставува идеално место за одмерување на позициите на моќ и интереси на големите сили, кои во својата вечна борба за остварување на доминација забораваат на последиците од таквата политика, која никако да придонесе за симнување на тажната констатација дека балканското буре со барут и натаму ги загрозува мирот и безбедноста и останува невралгична точка на светската политичка сцена.

За состојбите на Балканот неодамна коментираше и угледниот "Њујорк тајмс", кој смета дека по јаловите преговори на двете страни со посредство на тројката Визнер-Харченко-Ишингер, би можело да дојде до еднострано прогласување на независност на Косово, кое воопшто не е добро решение без согласноста на Србија и Русија, како и реалноста од повторување на судирите во БиХ поради најавената сепарација на Република Српска доколку дојде до остварување на таквата акција, која веќе ја најави победникот на завршените косовски избори Хашим Тачи, потребна е итна, креативна акција на големите сили. "Њујорк тајмс" смета дека Србите и натаму одбиваат да го прифатат фактот дека го загубиле Косово по интервенцијата на НАТО во 1999 година, додека Албанците на Косово сè уште не се подготвени за добивање на

независноста која упорно ја бараат! Весникот истакнува дека неодамна Европската комисија изготвила извештај во кој се оценува дека администрацијата на Косово е заплеткана во митото, корупцијата и организираниот криминал. Унилатералната декларација за независност на Косово, признаена од САД и од дел од Европа, но не и од Обединетите нации, од Русија или Србија би било незадоволително, додека обновувањето на судирите во Босна би било катастрофално! Но, оставањето на Србите и на нивните поддржувачи во Русија бесконечно да го потпалуваат тој судир не значи ништо освен запирање на реалното решение, кое би претставувало собирање на сите балкански нации под чадорот на Европската унија и на НАТО, каде прашањата за суверенитетот, границите и нивните вековни нетрпеливости конечно ќе бидат запрени. Тоа е она со што ЕУ ќе ги задоволи сите страни. А тоа е токму она што Вашингтон ќе го направи со потребните напори да ги убеди Русите дека нивните воени игри во обновената студена војна се опасни, дека не водат никаде и се крајно бескорисни.

ШТО ПЛАНИРААТ ВО ЕУ?

Иако и лондонскиот високотиражен и независен весник "Индипендент" се доближува до претходните оценки и истакнува дека на Балканот, по сè она

СПРОВЕДУВА НА БАЛКАНОТ

што се случува со Косово и БиХ, е можна дури и нова војна, се чини дека Европската унија и натаму недоволно разумно го следи опасниот развој на ситуацијата, иако е свесна дека Вашингтон одамна се изјасни оти одговорноста за оваа ситуација сепак останува во рацете на Брисел.

Откако комесарот за надворешна политика Хавиер Солана не успеа да го оствари единствениот став на Унијата во однос на пропаднатиот план на финскиот дипломат Марти Ахтисари за надгледувана независност на Косово, во нејзините редови повторно се огласија дисонантни ставови на одделни членки кои сметаат дека таквиот преседан со Косово би можело да има влијание и врз нивните внатрешни проблеми од слична провиниенција, како што е, на пример, Шпанија со баскиското прашање и сл.

застанал зад тамошните Албанци и не презел ништо за време на својот мандат за заштита на преостанатото српско население во оваа формално и натаму српска покраина.

Париж би сакал да се појави и да се наметне како решавачки фактор, кој ќе го расплетка косовскиот јазол со прогласувањето на независноста на Косово за време на преземањето на Франција на Претседателството на Унијата по 1 јуни 2008 година, откако претходно би се издејствувал позитивен став на Белград, кој би добил како отстапка побрзо зачленување во Европската унија. Но, актуелните изјави на српското раководство, кое и натаму е притиснато од големото влијание кое го остварува радикалната партија на Воислав Шешељ, барем засега не покажуваат никаква намера за попустливост, потпирајќи се на Москва, која оствари невидена дипломатска успешна акција за оневозможување на преседанот со решавањето на косовскиот проблем без одлука на Советот за безбедност на ООН кој би прераснал во правило во третирањето и во решавањето на такви слични прашања, кои постојат и во други земји.



СУДИР НА СУПЕР СИЛИТЕ

та група во с. Бродец, која располагаше со арсенал на оружје кое, според стручњациите, е доволно за освојување на помал град и која била опремена со моќно оружје и униформи, кои потекнуваат од засега неидентификувана европска држава!? Ке треба да ѝ покажеме на Европа дека постоиме како организирана држава, која се штити себе и својот народ со активирање на вооружените сили за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет, држава која може навреме да реагира на провокациите кои доаѓаат од надвор и кои имаат цел да ја внесат Македонија во разрезницата на косовскиот проблем. А тоа се однесува и на активност на терористичката организација АНА, која најавува отцепување на западните делови од Македонија и на акциите за наводна регрутација на македонски граѓани во т.н. "Гарда на цар Лазар", која ќе ги брани Србите на Косово.

Покрај тоа, треба да ѝ се каже на Европа дека предолго се влечат потези кои не водат кон конечна стабилизација на невралгичниот Балкан и дека Албанците би можеле да иницираат стотици ситуации и комбинации, па дури и војна, која би водела кон остварување на нивната желба - создавање на голема Албанија.

Се чини дека е дојдено време кога балканските народи треба да ја отфрлат старата констатација за нивната меѓусебна нетрпеливост, како на воинствени племиња кои одат од еден кон друг воен судир, а без притоа да се елаборираат стратегиските интереси на големите сили, кои се крстосуваат токму тука, на местото каде се среќаваат христијанството и исламот, западната цивилизација и Ориентот. Со еден збор, предлогот на "Њујорк тајмс" за ставање на остатокот од земјите на Западен Балкан под чадорот на Европската унија и НАТО станува единствено универзално решение, кое би водело кон гаснење на балканското буре со барут!

ЕРЕСИ ВОЈНА!

Победничката изјава на Хашим Тачи, кој најави прогласување на независност на Косово по истекот на рокот за завршување на преговорите меѓу Приштина и Белград со посредство на тројката од меѓународната контакт група за Косово Визнер-Харченко-Ишингер, веднаш беше осудена како избрзан чекор и против волјата на меѓународната заедница, која во овој момент, поради противењето на Русија не може да смета на конечно решение преку Советот за безбедност на ООН.

Очигледно е дека стратезите на надворешната политика на ЕУ сакаат да добијат на време кое е потребно за евентуално убедување на Москва да ја прифати независноста на Косово кое засега останува само гола илузија.

Во сè тоа особено активна станува и Франција, откако за нејзин претседател беше избран проамерикански расположениот Николас Саркози, кој на чело на француската дипломатија го постави Бернард Кушнер, кој неславно ја заврши улогата на администратор на Косово откако беше обвинуван дека целосно

ШТО ПРАВИ МАКЕДОНСКАТА ДИПЛОМАТИЈА

Откако американската администрација неколку пати ја потврди одлуката за користење на уставното име кое, според вториот човек на Стејт департамент, Николас Барнс, не може да биде искористено како грчко вето при приемот на нашата држава во членство во НАТО, станува сосема јасно дека македонската дипломатија мора да ги насочи своите акции кон земјите од ЕУ, кои и натаму имаат некои резерви кон нас, а кои делумно произлегуваат и од нивните обврски кон Грција, која е членка и на НАТО и на Унијата. Тоа особено треба да биде манифестирано и во односите со Франција, која сама се наметнува како фактор за разрешување на балканскиот јазол, а која остана единствен постојан член на Советот за безбедност со право на вето која не ја признала Република Македонија под уставно име!

Во нашиот севкупен настап во европските престолнини мора да се искористи и неодамнешниот случај со ликвидацијата на екстремистичко-криминална-

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ *со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42 20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON помн Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот